


**ЗЕЛЕНАТА КОНДОВСКА
УНИФОРМА ЗАМЕНЕТА
СО ЕЛЕГАНТЕН БЕЛ
КОСТУМ НЕБАРЕ ЗА
СВАТОВИ ТРГНАЛ**



Девијантното однесување на Красниќи датира од поодамна, не само од почетокот на тензиите во скопско Кондово. За време на кризата во 2001 година тој беше едно од водечките лица во т.н. ОНА во реонот на Радушa. Во април 2002 година, на 23-годишна возраст, беше притворен од скопската полиција за застарено кривично дело кражба. Кондовчани прават протести поради апсењето на нивниот соселанец, па полицијата, како и обично, таквите типови ги ослободува за тие да можат утре или задутре да им се вратат како бумеранг.

"БАСИ ПРАВДАТА, БАСИ ЈА"

Македонија повторно без потреба и за ситно политички и дневни цели се става не само во незгодни, туку и во катастрофални ситуации. Ако во текот на оваа година мораме да ги спроведеме неопходните реформи во судството, тогаш македонските институционални органи не смеат да прават авантури. Но, проблемот е во тоа што веќе ги направија.

Настаните во Кондово најверојатно ги предизвика раководството на ДПА. Своевремено, во својот извештај ова го напиша НВО Институт за воено и мирновременско известување од Лондон. Тогаш Институтот се повика на изјави од поранешниот министер за финансии, Џевдет Хајредини, кој беше од редовите на ПДП, како и на извори од ДУИ, од МВР и од УНМИК. ДПА дури и преговарала со претседателот на својата локална организација, Агим Красниќи. Во тоа време, Институтот од Лондон не ја исклучи можноста ДПА да го репризира Кондово и на други места за да си избори подобра политичка позиција на локалните избори. Се репризираше ли неодамна Кондово со ослободителната пресуда за Красниќи во предвечерјето на локалните избори? Денес ДПА е власт, па нормално е да нема кривично дело за нивниот пулен од Кондово.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ЛОБОДИТЕЛНАТА ПРЕСУДА ЗА АГИМ КРАСНИЌИ?

Агим Красниќи не само што стави капак на целата состојба, туку им врза болни шлаканици на и онака уништените судски инстанции. "Фраерот" од Кондово како Ал Капоне излезе од судот во Скопје и насмеан, пред новинарските екипи, се обиде да ја пренесе пораката дека оној кој е во власта не треба да се грижи за себе. Уште средниот прст да го покажеше и целата ситуација ќе беше комплетна. Можеби Македонија тоа и го заслужи. Досега со ништо не докажа дека знае и умее да биде правна држава. Секој ја злоупотребуваше за свои интереси и цели. Како претходните, така еве и денешните. Како и да е, државата не смееше да си дозволи Красниќи да куртули на начинот на кој се извлече. Груевски и неговите "побратими" не смееја да дозволат да газат врз постулатите на правото и на вистината. Факт е - немаме независно судство.

ПРИВРЕМЕНО ОСУДЕН ЗА ДА ПОБЕДИ ДПА!

Ослободувањето на Красниќи од одговорноста, која неспорно ја има за случајот "Кондово", е договор меѓу



**ЗАРЕМ ОВА ОРУЖЈЕ ЗАПЛЕНЕТО ВО КОНДОВО НЕ Е
ДОВОЛЕН ДОКАЗ ЗА ПОСТОЕЊЕ КРИВИЧНО ДЕЛО?**



ВМРО-ДПМНЕ и ДПА. Никој не може тоа да го демантира. Ако некој и се обиде тоа да го направи, ќе биде плитко. Неодамна, претседателот на Демократски сојуз, Павле Трајанов, ме прекори дека била неиздржана анализата која

ја дадов по пресудата за Красниќи, според која тој требаше да одлежи 18 месеци казна затвор. Имено, Красниќи беше осуден на само една седмица пред изборите за градоначалник во Општина Сарај. Кондовчанаецот мораше да биде осуден за да се покрене националистичкиот адреналин кај албанските жители на Сарај. Како по обичај, тие се палат на тоа. На квази херои, а не на тоа кој кандидат ќе им ги реши комуналните проблеми. ДПА, освен Красниќи, немаше друг адут на изборите. Мораа да победат. Агим беше жртвата на "репресивната државна тортура". Откако победија, пресудата за Красниќи повеќе не важеше. Повлечена е. Мисијата заврши. Заклучок е - Агим Красниќи беше краткорочно осуден за да победи ДПА во Сарај. Зошто денес одлуката на судот е ништовна? Се надевам Трајанов нема повторно да ме демантира дека имам погрешна анализа. Сè е јасно. Дали можеби и ова е договор меѓу коалиционите партнери од власта? Груевски денес наводно жали што судот донел ослободувачка пресуда, но дали можеби не се крие некаков дил меѓу него и "големиот брат" Тачи. Така своєвремено правеа Љубчо и Џафери за разно-разни нешта, правеа и Црвенковски и Бучковски со Ахмети. Па, до кога? До кога ќе се жалиме дека Брисел ни "мава" жешки шлаканици? Заслужуваме и клоци одзади. Да правиме вакви авантури во предвечерјето на поканата за влез во НАТО и во периодот кога се очекува датум за почеток на преговорите во ЕУ, навистина е лудо.

Првите информации за вооружените групи во Кондово се појавија непосредно пред референдумското изјаснување за новата територијална организација на Република Македонија. Тоа беше многу симптоматично. Чинот претставуваше отворен



притисок и закана до македонските граѓани дека евентуалниот успех на референдумот ќе значи и почеток на нов воен виор во Македонија. Не можејќи да преземе воена акција во Кондово, како секоја зрела држава, Бучковски одлучи преку одлуката на судот во Скопје

да ја реши состојбата. Дури и му "влепи" вербална шлаканица на Груевски дека треба да му држи часови како се решаваат безбедносните кризи во државата. Додека судијката Кацарска се колнеше во независноста на судството, со оваа изјава Бучковски потврди дека власта му наметна одлука на судот, со што се потврди огромното влијание на власта врз судството. Ерозијата на правната држава тогаш доживеа кулминација.

ДОКАЗИ ВО СИТЕ БОИ, А ДАЛТОНИСТ ГИ ГЛЕДА

Најголемата глупост која досега е истражана од македонското судство, исто така, е поврзана со случајот "Кондово" и со Агим Красниќи како главен актер во таа епизода. Објаснувањето од судијката која го водеше процесот против Красниќи беше кратко и јасно - немало кривично дело според кое Красниќи можел да се осуди. Ем смешно, ем трагично. Да ја потсетиме госпоѓата на која правдата и вистината ѝ се репер за работа на неколку факти кои недвосмислено ја соборуваат нејзината "вистина". Во декември 2004 година албанската полиција открила и запленила три ракети од типот Стрела "2М" земјавоздух, наменети за Кондово. Тогаш би-

Бујар и Рејмонда Малечка одлежаа една година затвор само за снимките кои ги направија во Кондово и неговата околина. Материјалот кој таму го снимаја беше доволен за да се најдат зад решетки како наводни соучесници на групата од Кондово. Сега во делото против Красниќи истите снимки на Малечка не се доволен доказ дека се подготвувал тероризам. По сè изгледа, отсега натаму, набљудувачите на настаните ќе сносат поголема вина и одговорност од вистинските актери на настанот. Македонија аматерски падна и на овој испит. Македонските власти треба да престанат да го газат правото, за сметка на нивните коалициони интереси. Во Брисел тоа се бележи на негативното konto за Македонија.

ле упасени четворица шверцери, меѓу кои и братучедот на генералниот директор на полицијата, Бајрам Ивраи. Ракетите биле купени од Република Српска, по 100.000 евра за парче. Со нив требало да се гранатира центарот на Скопје или згради во населбата Карпош 4. За тоа говорат и фотографиите од оваа скопска населба направени од тандемот Малечка. Сè тоа било во спре-

га. Зарем овој факт, кој сè уште докрај не е анализиран, не е доволен за судот? Потоа, што беа вооружените лица на влезот и на излезот од Кондово? За денес да зборувате дека нема елементи за кривично дело подготовка на тероризам, а притоа со месеци некој јавно и со закани да ве држи на нишан дека ќе ви го гранатира главниот град, навистина е поразително. Красниќи и неговите вербално секојдневно ѝ се закануваа на македонската власт дека ќе почнат војна доколку ова или она не им се исполни. Како треба државата да постапува во такви ситуации? Со ослободување од одговорноста и со објаснување дека нема кривично дело? Па, до денес Шешел веќе одлежа четири години во затворот во Шевенинген

"Тоа што сега треба да се направи е институциите на државата согласно законите и Уставот да си ја извршат својата задача. Моите информации и оперативните планови веќе се подготвени и верувам дека првата задача на Владата ќе биде справување со состојбата во Кондово", рече Црвенковски во декември 2004 година.

Сосема доволен аргумент дека она што се случувало таму се коси со Уставот и со законите. И за овде ли судијката нема кривично дело? Случајот "Красниќи" претставува опасен преседан за правдата и за судството во Македонија. Неговата група не само што ги собираше незадоволните од војната во 2001 година, туку знаеше Кондово да го претвори во собиралиште за екс-

Случајот "Красниќи" многу потсетува на случајот "Раштански лозја". Се разбира, актерите се различни, но околностите речиси идентични. На едната страна вмешана македонската, на другата албанската страна. Тероризам ваму, тероризам таму. Фарса на едното место, театар на другото. И двата случаја беа поразителни за македонското судство. Забележивме лош углед на меѓународен план.



за вербален деликт на почетокот на војните во поранешна Југославија и притоа му се заканува опасност дека во догледно време нема да излезе од таму. Македонија ќе го суди Красниќи за украден компјутер во вредност од 50.000 денари. Што е ова? И потоа државата сака граѓаните да ја вратат довербата во македонското судство. На ваков начин, никогаш. Доколку еден обичен граѓанин украде чоколада од продавница ќе добие поголема казна од онаа за што Красниќи и неговите се товарат. Нема правна држава. И оваа власт, со вакви потези полека но сигурно ќе почне да ја топи популарноста која на почетокот од мандатот ја стекна кај граѓаните. Последниве триесеттина дена очигледно таа влегува од лавиринт во корсокак и обратно. Ако нема кривично дело за Красниќи, зошто своевременио претседателот Црвенковски повикуваше на акција, сметајќи дека сè друго е исцрпено, дека политичкото влијание и посредување не ги дале очекуваните резултати?

тремисти и криминалци од Косово. Избегнувањето на власта да спроведе полициска операција за воспоставување на редот и поредокот во тој регион не ѝ доликуваше на способна држава, како што сакаше да се декларира. Со одбивањето да соработува со судот Красниќи веќе го направил престапот. Потоа тој бараше фер судење. На крај го доби како во бајките. Тој не е ослободен, туку буквално амнестиран. Оној кој го амнестираше Красниќи неспорно треба да одговара за кршење на Уставот на Република Македонија. Судот беше само понизен и понижен извршител на налогодавецот кој е во извршната власт. Ако Груевски го критикуваше Бучковски за сервилност кон ДУИ во случајот со Красниќи, сега треба да има доблест и да признае, како носител на власта, што навистина се крие зад ослободителната пресуда. Не треба јавноста да се замајува дека судот сам одлучил. Ниту претшколски деца веќе не веруваат во вакви приказни.